

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



СУДИСКИ ПРАВИЛНИК

Скопје, 2012 година

Врз основа на член 40 од Статутот на ЦФМ, Извршниот Одбор на Цудо Федерацијата на Македонија на седницата одржана на 23.02.2012 година, усвои:

СУДИСКИ ПРАВИЛНИК

Член 1

Со овој правилник се дефинираат правилата за добивање на лиценца, категориите и оценувањето на судиите на Цудо Федерацијата на Македонија, нивните права и обврски.

Член 2

Судиите се службени лица на сите цудо натпревари кои се одржуваат во Македонија. Своите обврски ги извршуваат врз основа на меѓународните судиски правила.

Член 3

Судиите во извршувањето на своите обврски мора да бидат независни, непристрасни и совесни, давајќи пример на чесност и воздржаност. Треба да се воздржуваат од критики за работата на своите колеги, не треба да се впуштаат во полемики со натпреварувачите, тренерите или публиката.

Член 4

Како службени лица на секој натпревар се должни да му пријават на Раководителот на судиите, Раководителот на натпреварот или на организаторот на натпреварот секаков прекршок направен од било кого за време на одржувањето на натпреварот, за да може да се изврши пријава до Дисциплинската комисија на ЦФМ, доколку тоа е потребно.

Член 5

Судиска комисија на ЦФМ

Судиската комисија се основа со одлука на ИО на ЦФМ и со својата работа му помага и го советува Раководителот на судиите.

Мандатот на членовите на Судиската комисијата трае 4 години.

Кандидатите за членови на Судиската комисијата мора да ги исполнуваат следните критериуми:

- Да е минимум 4 години активен национален судија од прва категорија;
- Да има категорија ИЦФ судија или ИЦФ континентален судија.

За член на Судиската комисијата не може да биде именувано лице кое е кривично казнувано или на истото му е изречена дисциплинска мерка од страна на ЦФМ.

Судиската комисијата сите одлуки ги донесува со мнозинство на гласови и сите одлуки мораат да бидат напишани.

Секој член на Судиската комисијата, доколку не се сложува со донесената одлука може своето несогласување да го изнесе преку пишано издвоено мислење, доколку се прекршени позитивните правни закони и прописи, може од ИО на ЦФМ да побара преиспитување на донесената одлука.

Делокругот на работа на Судиската комисија е:

- Ја прати работата на Раководителот на судиите и му сугерира за промени во судиските правила;
- Предлага начин за квалитетно образование на судиите, ги прати правилата на кои имаат право судиите согласно со позитивните прописи;
- Ги разгледува висината на таксата и дневницата за судиите.

Судиската комисија може на раководителот на судиите да му предлага:

- Судија кој е казнет или има ниско ниво на судење да се врати во пониска категорија;
- Полагање на испит за повисока категорија на судија;
- Кандидати за погалње на испит за ИЦФ континентален или ИЦФ судија.

Член 6

Раководител на судиите на ЦФМ

Раководителот на судиите на ЦФМ го именува ИО на ЦФМ со мандат од 4 години.

Раководителот на судиите е воедно и претседател на Судиската комисија.

За да некој може да биде именуван за раководител на судиите мора да ги исполнува следните критериуми:

- Да е најмалку 4 години активен национален судија прва категорија или да има категорија ИЦФ судија или ИЦФ континентален судија;
- Да не е постар од 60 години;
- Добро да зборува еден од трите службени јазици на ЕЦУ.

За раководител на судиите не може да биде именувано лице кое е кривично казнувано или му е изречена дисциплинска мерка од страна на ЦФМ.

Раководителот на судиите води грижа и ги прати промените на судиските правила и за истите право времено ги информира судиите, спроведува обука на нови судии и ги води судиските семинари на ЦФМ, учествува на судиски семинари на ЕЦУ или ИЦФ, делигира судии за сите официјални натпревари на ЦФМ, ја прати и ја оценува работата на судиите, предлага на ИО на ЦФМ кандидати за ИЦФ континентални или ИЦФ судии, именува еден од членовите на судиската комисија за свој заменик, доколку не е во можност да присуствува на официјален натпревар.

Член 7

Националните судии се делат во неколку категории и тоа:

1. ИЦФ судија;
2. ИЦФ континентален судија;
3. Национален судија од прва категорија;
4. Национален судија од втора категорија;
5. Национален судија од трета категорија.

Раководителот на судењето доделува оценки на судиите за квалитетот на судењетово претходната година.

Годишните оценки за националните судии се следните :

- И – судија кој може да суди официјални натпревари во организација на ЦФМ и ЕЦУ;
- С – судија кој може да суди на сите официјални натпревари во организација на ЦФМ;
- Ј – судија кој може да суди на официјални натпревари во организација на ЦФМ, освен во сениорска конкуренција;
- Ц - судија кој може да суди на официјални натпревари заклучно со кадетска конкуренција;
- Н – судија кој нема оценка (почетник или судија кој паузирал и не е оценет).

Член 8

Прописи за стекнување на одредена категорија

ИЦФ судии

За кандидатот да може да присуствува на испит за ИЦФ судија, ИЦФ континентален судија мора да ги исполнува следните критериуми:

- Да не е постар од 50 години;
- Да е најмалку носител на црн појас 4 ДАН;
- Да има најмалку 4 години активно судење на меѓународни натпревари во организација на ЕЦУ;
- Судиската комисија на ЕЦУ на предлог на ИО на ЦФМ да го прифати како кандидат за испит;
- ИЦФ судија може да суди на сите меѓународни натпревари за кој стекнал право или бил повикан, а според правилниците на ЕЦУ и ИЦФ со согласност од раководителот на судиите и одобрување од ИО на ЦФМ.

Член 9

ИЦФ континентален судија

За кандидатот да може да присуствува на испит за ИЦФ континентален судија, националниот судија од прва категорија мора да ги исполнува следните критериуми:

- Да не е постар од 45 години ниту помлад од 25 години;
- Да е најмалку носител на црн појас 3 ДАН;
- Да има најмалку 4 години активно и успешно судење на националните првенства и натпревари;
- На предлог на раководителот на судиите, ИО на ЦФМ да му одобрил и да го пријавил за полагање во ЕЦУ;
- Да судел на најмалку два европски купа во годината пред испитот;
- Добро да зборува еден од службените јазици на ЕЦУ;
- ИЦФ континенталниот судија може да суди на сите меѓународни натпревари за кој стекнал право согласно правилата на ЕЦУ и дозвола од раководителот на судиите.

Член 10

Национален судија од прва категорија

За кандидатот да може да присуствува на испит за национален судија од прва категорија, националниот судија од втора категорија мора да ги исполнува следните критериуми:

- Да не е постар од 45 години;
- Да е најмалку носител на црн појас 2 ДАН;
- Да има најмалку 2 години активно и успешно судење на службените националните натпревари;
- Кандидатот за прва категорија поднесува барање до раководителот за судењето или преку канцеларијата на ЦФМ за полагање во повисока

категорија, кој преку претхоните активности и постигнатите оценки му одобрува полагање за испитот;

- Кандидатот кој успешно го положува писмениот тест станува национален судија од прва категорија;
- Судијата од прва категорија може да суди, според оцените со кој е оценет, на натпреварите во замјата, со одобрување на раководителот на судењето и на магународните натпревари надвор од земјата;
- Судијата од прва категорија кој не ги почитува пропишаните правила на ЦФМ, ЕЦУ, ИЦФ или не се придржува до овие правила, може да биде вратен во судија од втора категорија со одлука на ИО на ЦФМ со предлог на судиската комисија.

Член 11

Национален судија од втора категорија

За кандидатот да може да присуствува на испитот за национален судија од втора категорија, националниот судија од трета категорија треба да ги исполни следните критериуми:

- Да не е постар од 40 години;
- Да е најмалку носител на црн појас 1 ДАН;
- Да активно и успешно суди најмалку една година на службени национални натпревари;
- Кандидатот за прва категорија поднесува барање до раководителот за судењето или преку канцеларијата на ЦФМ за полагање во повисока категорија кој преку претхоните активности и постигнатите оценки му одобрува полагање за испитот;
- Кандидатот кој успешно го положува писмениот тест станува национален судија од втора категорија;
- Судијата од втора категорија може да суди, според оцените со кој е оценет, на натпреварите во замјата, со одобрување на раководителот на судењето и на магународните натпревари надвор од земјата;
- Судијата од втора категорија кој не ги поштува пропишаните правила на ЦФМ, ЕЦУ, ИЦФ или не се придржува до овие правила, може да биде вратен во судија од трета категорија со одлука на ИО на ЦФМ со предлог на судиската комисија.

Член 12

Национален судија од трета категорија

За кандидатот да може да присуствува на испитот за судија од трета категорија кандидатот мора да ги исполни следните критериуми:

- Да биде државјанин на Македонија;
- Да не е помлад од 18 години ниту постар од 35 години;
- Да е најмалку носител на плав појас (1 KSY);
- Мора да присуствува на судиските семинари во организација на ЦФМ и добро да ги знае судиските правила;
- Кандидатот да поднесе барање за полагање до раководителот за судењето или преку канцеларијата на ЦФМ;
- Кандидатот кој успешно ги положува писмениот тест и усно ја помине проверката за судиските правила оди на полагање за практичен испит на некој од турнирите или натпреварите но со договор со раководителот на судењето;
- Кандидатот кој ќе го положи писмениот, усниот и практичниот дел од испитот станува национален судија од трета категорија, кој е должен во рок од 10 дена во канцеларијата на ЦФМ да достави фотокопија од уверение за државјанство, две фотографии и да ја уплати предвидената такса на ЦФМ за тековната година со што би добил судиска книшка;
- Судиите од трета категорија можат да судат на меѓуградски и регионални натпревари, а со повик на раководителот на судењето можат да судат и на класификациски турнири на службените национални натпревари;
- Судиите од трета категорија кои не се придржуваат до пропишаните правила на ЦФМ, ЕЦУ, ИЦФ, може да му биде одземена категоријата за судија со одлука на ИО на ЦФМ со предлог на судиската комисија.

Член 13

Судиска лиценца

Семинарот за добивање и обновување на судиската лиценца се организира најмалку еднаш во годината, а него го води раководителот на судиите на ЦФМ или особа која тој ќе ја овласти.

Судиите од (прва, втора и трета категорија) се обврзани да присуствуваат на секој судиски семинар на ЦФМ поради продолжување на лиценцата.

Судиската лиценца важи помеѓу два судиски семинара.

Судиите кои нема да присуствуваат на судискиот семинар за продолжување на лиценцата, не можат да судат на службени, државни и меѓународни натпревари на ЦФМ ниту пак на натпреварите надвор од државата, се до следниот семинар за продолжување на лиценцата, не можат да судат на неслужбени натпревари во Македонија.

Присуството на семинарот не е задолжително за активните ИЦФ судии и ИЦФ континентални судии, но се препорачува.

Судијата кој за време на семинарот е оценет со буквата С, а не можел да се појави на семинарот, раководителот на судиите може само еднаш во три години да му ја продолжи судиската лиценца.

Ако судијата не присуствува на семинарот две години едно по друго, го губи правото на било кое натпреварување во и надвор од државата додека не ја обнови својата лиценца и повторно да полага писмен тест од правилата на судењето. Ако писмениот тест не го реши позитивно, не му се одобрува лиценцата за следната година.

Оној судија кој нема да ја продолжи лиценцата една или повеќе години или да му се продолжи лиценцата на база на оценката С, исто толку години му се продолжува времето кое му е предвидено за полагање на повеќе категории.

За да може да присуствува на семинарот за полагање на судискиот испит или за продолжување на лиценцата судијата мора да изврши писмена пријава и должен е да ја уплати таксата на сметка на ЦФМ пред семинарот. Потврдата за уплатата должен е да ја покажи на водителот на семинарот.

Висина на чланарината ја одредува ИО на ЦФМ еднаш во годината.

Активните ИЦФ судии и ИЦФ континентални судии се ослободени од плаќање на чланарина.

Член 14

Губење на статусот

Статусот на судија се губи или престанува во следните случаи:

- Кога ќе наполни 65 години;
- Ако е осуден за кривично дело;
- Ако му е изречена дисциплинска мерка од страна на ЦФМ;
- На негово писмено барање.

Член 15

Мирување на статусот

Судијата мора да го стави својот статус во мирување во случај на неспоредливост на должност.

Должност на националниот судија е неспоредлива со должностите на преседателот и членот на ИО на ЦФМ, генерален секретар на ЦФМ, членовите на ИО на ЦФМ, ИО на ЦФМ и членовите на дисциплинската комисија на ЦФМ.

Раководителот на натпреварите на ЦФМ не може да суди на натпреварите на кои врши должност на раководителот на натпреварот.

Селектор и национален тренер на ЦФМ не може да суди на натпревар на кој настапува возрасната категорија на кој е и воедно национален тренер или селектор.

Судија кој ќе се најде во неспоивости на должности, должен е да се одлучи која функција ќе ја врши во рок од 15 дена од дознавањето на истата.

Неповрзаноста на должностите на ИЦФ судиите и ИЦФ континенталните судии во надлежност е на ЕЦУ судиските комисии и се доставува на ЦФМ секоја година.

Член 16

Обврска на судиите

На сите службени натпревари на ЦФМ (првенства во Република Македонија, лига и куп на натпревари и критериумски натпревари) кои се одржуваат во Македонија судиите се обврзани да:

- Проверуваат тежина на натпреварувачите спрема правилникот за натпреварувања на ЦФМ;
- Проверуваат регистарција на натпреварувачите спрема правилникот за натпреварувања и регистрацискиот правилник на ЦФМ;
- Проверуваат лекарски преглед спрема правилникот за натпреварувања на ЦФМ;
- На натпревар да дојдат во уредна и исправна судиска униформа;
- На натпревар да дојдат во време назначено во поканата за судење и да се јават на раководителот на судењето;
- Во случај да неможат да дојдат на натпревар, обврска на судијата е најмалку 4 (четири) дена пред натпревар, писмено да го обавести раководителот на судењето или канцеларијата на ЦФМ; за пократок рок мора да има оправдано објаснување во смисол на виша сила;
- Не може да си отиде од натпревар, а да пред тоа не добие одобрение од раководителот на судењето или неговиот полномошник.

Член 17

Права на судиите

Судиите ги имаат следните права:

- Да бидат задолжително присутни на годишниот судиски семинар на ЦФМ;

- На службените натпревари на ЦФМ имаат право на надокнада на патните трошоци, дневница, трошоци за ноќевање и судиска такса, согласно со правилникот на надокнади;
- На неслужбените натпревари имаат право на судиска такса како и на покривање на патните трошоци, дневница и ноќевање за која се договараат со организаторот;
- Во случај на спор на судијата со раководителот на судењето, судиската комисија на ЦФМ е првостепено тело, а ИО второстепено и донесува конечни одлуки за спорот.

Член 18

Одело – униформа на цудо судиите

Секој цудо судија мора да има одело-униформа:

- Сакото мора да биде црно или темно плаво и мора да се закопча удобно;
- Панталоните мора да бидат темно сиви до црни со каиш;
- Кошулата мора да биде бела со можност да биде закопчана до вратот (дозволено е името на судиите и националните ознаки - грбови);
- Службена судиска кравата на ЦФМ;
- Амблем на судијата на ЦФМ;
- Црни чорапи.

Во топлите денови се дозволува судење без сакоа во бела кошула со кратки ракави и кравата за што на лице место одлука донесува раководителот на судиите или неговиот заменик.

Член 19

Завршни одредби

Овој правилник го подготвија и ускладија со правилникот на ИЈФ и ЕЦУ, Златко Кочевски, Драган Шекероски и Горан Мицкоски.

Одредбите од овој правилник ги толкува ИО на ЦФМ.

Овој правилник влегува во сила на денот на неговото донесување.

ЦУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



Претседател,
ЛЕГА МИОДРАГ